

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 118 Год. LXV Понеделник, 28 септември 2009 Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2253. Исправка на Законот за внатрешни работи.....	2	2259. Програма за изменување и дополнување на Програмата за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2009 година.....	6
2254. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.....	2	2260. Правилник за изменување на Правилникот за видот на даночната пријава која во потполност или делумно може да се поднесе по пат на пренос на податоци во електронска форма и постапката за пренос.....	6
2255. Одлука за формирање комисија за гранични премини на Република Македонија со соседните држави.....	3	2261. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	10
2256. Одлука за формирање комисија за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави.....	3	2262. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот план за банките.....	10
2257. Одлука за висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса).....	4	2263. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	10
2258. Одлука за исплата на средства од Буџетот на Република Македонија за 2009 година.....	6	Огласен дел	1-36

**ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2253.**

По извршеното срамнување на изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2009) е направена грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Во членот 21 став 2, во вториот ред, наместо „и“ треба да стои „и“.

Во делот „VI Работни односи“ во точката „7. Унапредување на овластени службени лица на Министерството“, по насловот на потточката „7.2. Унапредување на друго работно место“ треба да стојат зборовите: „Член 102“.

Бр. 10-4004/2 Од Законодавно-правната комисија
24 септември 2009 година на Собранието на Република
Скопје Македонија

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2254.

Врз основа на член 6, став 4 од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03, 70/06 и 55/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.09.2009 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И ПО-
СТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНА
ПОМОШ**

Член 1

Во Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), во членот 3 ставот (1) точка 1, зборовите „интензитет на бруто помошта“, се заменуваат со зборовите: „бруто грант еквивалент“

Точката 2 се брише.

Точката 3 станува точка 2.

Член 2

По членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Член 3-а

За одредување на интензитетот на помошта во однос на износот на инвестицијата или во однос на платата на вработените во новоотворените работни места, целата територија на Република Македонија претставува една статистичка територијална единица по номенклатурата NUTS 2, согласно Номенклатурата на Државниот завод за статистика на Република Македонија.“

Член 3

Во член 4 став 1, зборовите „интензитетот на нето помошта,, се заменуваат со зборовите: „брuto грант еквивалент“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„За малите претпријатија, интензитетот на помошта смее да ја надминува максималната вредност утврдена во став 1 од овој член, но не повеќе од 20% бруто грант еквивалент“.

По ставот 2, се додава нов став 3, кој гласи:

„За средните претпријатијата, интензитетот на помошта смее да ја надминува максималната вредност утврдена во ставот 1 од овој член, но не повеќе од 10% бруто грант еквивалент“.

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Во ставот 5, кој станува став 6, зборовите „ставовите 1 и 2“, се заменуваат со зборовите „ставовите 1, 2 и 3“.

Ставот 6 станува став 7.

По ставот 7, се додава нов став 8, кој гласи:

„8. Интензитетот на помошта која може да се доделува на основа на ставовите 1, 2 и 3 од овој член, на нивото NUTS 2 од Номенклатурата на Државниот завод за статистички единици на Република Македонија, е прикажан во регионалната мапа за помош. Регионалната мапа за помош е дадена во Прилог кој е составен дел од оваа уредба“.

Член 4

Членот 6 се менува и гласи:

„Почетните инвестициони проекти со оправдани трошоци над 50 милиони евра во денарска противвредност, посебно се нотифицираат до Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Интензитетот на помошта за инвестиционите проекти може да изнесува:

- 100% од максималниот интензитет на регионална помош – за делот на оправданите трошоци во висина до 50 милиони евра во денарска противвредност;

- 50% од максималниот интензитет на регионална помош – за делот на оправданите трошоци во висина од 50-100 милиони евра во денарска противвредност и

- 34% од максималниот интензитет на регионална помош – за делот на оправдани трошоци кои надминуваат 100 милиони евра во денарска противвредност.

Одредбите од став 2 на овој член се применуваат за проекти за кои почетната инвестиција е остварена во период на три години од една или повеќе компании и содржи материјални средства поврзани на економски неделив начин.⁴⁴

Член 5

Во член 8 во став 2 зборовите „Комисијата за државна помош“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за заштита на конкуренцијата“.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-4647/1
22 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2255.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 18/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.08.2009 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ГРАНИЧНИ
ПРЕМИНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СО СОСЕДНИТЕ ДРЖАВИ**

Член 1

Со оваа одлука се формира Комисија за гранични премини на Република Македонија со соседните држави, односно со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија (натаму: Комисијата).

Член 2

Задачите на Комисијата се координирање, иницирање и унапредување на прашањата поврзани со граничните премини на Република Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија:

- спроведување на Заклучоците на Владата на Република Македонија за отворање нови гранични премини;
- спроведување контрола и надзор на реализацијата на билатералните спогодби за гранични премини;
- грижа за интересите на населението од општините што се протегаат долж граничната линија;
- спроведување на препораките на ЕУ за јакнење на регионалната соработка, а во тие рамки и зајакнување на добрососедските односи и прекуграничната соработка, и
- други задачи што Владата ќе и ги довери во предметната област.

Член 3

Комисијата е составена од претставници на:

- Министерството за надворешни работи;
- Министерството за внатрешни работи;
- Министерството за транспорт и врски;
- Министерството за финансии;
- Министерството за животна средина и просторно планирање;
- Царинска управа;
- Агенција за катастар на недвижности, и
- Агенција за државни патишта.

Член 4

Комисијата се состои од претседател, 7 (седум) членови и секретар кои ги именува и разрешува Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија донесува решение за именување на претседателот, членовите и секретарот на Комисијата на предлог на институциите наведени во член 3, со мандат од три години.

По потреба во работата на Комисијата учествуваат и повремени членови од редот на експертите од институциите во предметната област.

Член 5

Со Комисијата раководи и за нејзината работа е одговорен претседателот на Комисијата, државен секретар во Министерството за надворешни работи.

Членовите на Комисијата се определуваат од редот на раководните државни службеници во институциите наведени во член 3 од оваа одлука.

Стручно-административните работи на Комисијата ќе ги врши секретарот на Комисијата, претставник од Министерството за надворешни работи.

Претседателот на Комисијата може да определи свој заменик на ниво на државен советник или амбасадор во Министерството за надворешни работи.

Член 6

Комисијата може да формира работни тела за определени прашања од делокругот на својата надлежност утврдени со оваа одлука.

Член 7

За својата работа Комисијата доставува извештај до Владата на Република Македонија, најмалку еднаш во шест месеци.

Член 8

Со оваа одлука престануваат да важат претходните решенија, решенија за определување на состав на комисиите за отворање нови гранични премини на Република Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција и Република Србија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 79/1
24 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2256.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 18/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.08.2009 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА
ГРАНИЧНИТЕ ЛИНИИ И ГРАНИЧНИТЕ ОЗНАКИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СОСЕДНИТЕ
ДРЖАВИ**

Член 1

Со оваа одлука се формира Комисија за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави, односно со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и со Република Србија (натаму: Комисијата).

Член 2

Задачите на Комисијата се состојат од:

- имплементирање на ратификуваните билатерални спогодби;
- спроведување на Заклучоците на Владата на Република Македонија за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија;

- грижа за соработката во оваа област со соседните држави, а во тие рамки и зајакнување на добрососедските односи и прекугранична соработка, и
 - други задачи што Владата на Република ќе ги довери во предметната област.

Член 3

Комисијата е составена од претставници на:

- Министерството за надворешни работи;
- Министерството за внатрешни работи;
- Министерството за финансии;
- Царинска управа;
- Агенција за катастар на недвижности.

Член 4

Комисијата се состои од претседател, 4 (четири) членови и секретар.

Министерството за надворешни работи донесува решение за именување на претседателот, членовите и секретарот на Комисијата на предлог на институциите наведени во член 3, со мандат од три години.

По потреба во работата на Комисијата учествуваат и повремени членови од редот на експертите од институциите во предметната област.

Член 5

Со Комисијата раководи и за нејзината работа е одговорен претседателот на Комисијата, државен секретар во Министерството за надворешни работи.

Членовите на Комисијата се определуваат од редот на раководните државни службеници во институциите наведени во член 3 од оваа одлука.

Стручно-административните работи на Комисијата ќе ги врши секретарот на Комисијата, претставник од Министерството за надворешни работи.

Претседателот на Комисијата може да определи свој заменик на ниво на државен советник или амбасадор во Министерството за надворешни работи.

Член 6

Комисијата може да формира работни тела за определени прашања од делокругот на својата надлежност утврдени со оваа одлука.

Член 7

За својата работа Комисијата доставува извештај до Владата на Република Македонија, најмалку еднаш во шест месеци.

Член 8

Со оваа одлука престанува да важи Решението бр. 04-10846/1 од 25.12.2008 година на Министерството за надворешни работи за составот на македонската делегација во Постојаните мешовити погранични комисии за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со Република Грција, Република Албанија и Република Србија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 80/1
24 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2257.

Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.09.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ЗА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИТЕ ВОЗИЛА (ПАТНА ТАКСА)

Член 1

Со оваа одлука се пропишува висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса).

Член 2

Имателите на моторни и приклучни возила што подлежат на регистрација за користење на јавните патишта плаќаат надоместок (патна такса).

Член 3

Патната такса за моторните и приклучните возила што подлежат на регистрација се плаќа за период од 12 месеци, односно за период колку што трае регистрацијата на возилото.

Моторните возила што се регистрираат за време по кусо од 12 месеци плаќаат сразмерно дел од утврдената патна такса.

Член 4

Висината на патната такса за употреба на јавните патишта за моторните и приклучни возила што подлежат на регистрација се утврдува во зависност од видот на возилото и изнесува:

1. За патнички возила со зафатнина на моторот:

-	- 900 см3	730,00 денари
- 901	- 1350 см3	1.060,00 денари
- 1351	- 1800 см3	1.530,00 денари
- 1801	- 2500 см3	2.040,00 денари
- 2501	- 3150 см3	3.040,00 денари
- 3151	- см3	4.050,00 денари

2. Моторцикли

-	- 125 см3	130,00 денари
- 126	- 250 см3	230,00 денари
- 251	- 500 см3	300,00 денари
- 501	- 1000 см3	430,00 денари
- 1001	- см3	520,00 денари

3. Товарни возила

-	- 10 KN (- 1,0 т.)	930,00 денари
- 11	- 20 KN (1,1 - 2,0 т.)	1.830,00 денари
- 21	- 30 KN (2,1 - 3,0 т.)	2.740,00 денари
- 31	- 40 KN (3,1 - 4,0 т.)	3.980,00 денари
- 41	- 50 KN (4,1 - 5,0 т.)	5.220,00 денари
- 51	- 60 KN (5,1 - 6,0 т.)	6.460,00 денари
- 61	- 70 KN (6,1 - 7,0 т.)	7.700,00 денари
- 71	- 80 KN (7,1 - 8,0 т.)	9.160,00 денари
- 81	- 90 KN (8,1 - 9,0 т.)	10.630,00 денари
- 91	- 100 KN (9,1 - 10,0 т.)	12.080,00 денари
- 101	- 110 KN (10,1 - 11,0 т.)	14.090,00 денари
- 111	- 120 KN (11,1 - 12,0 т.)	16.100,00 денари

- 121 - 130 KN (12,1 - 13,0 т.)	18.110,00 денари
- 131 - 140 KN (13,1 - 14,0 т.)	20.120,00 денари
- 141 - 150 KN (14,1 - 15,0 т.)	22.160,00 денари
- за секои 10 KN (1,0т) преку 150 KN (15,0т)	+ 2.010,00 денари

4. Автобуси, комбибуси:

- 9 седишта	1.230,00 денари
- 30 седишта	4.050,00 денари
- 45 седишта	6.060,00 денари
- по седиште	130,00 денари

5. Работни возила

- по возило	300,00 денари
-------------	---------------

6. Приклучни возила:

а) товарни приколки со носивост:

- 10 KN (- 1,0 т.)	600,00 денари
- 11 - 20 KN (1,1 - 2,0 т.)	1.200,00 денари
- 21 - 30 KN (2,1 - 3,0 т.)	1.810,00 денари
- 31 - 40 KN (3,1 - 4,0 т.)	2.650,00 денари
- 41 - 50 KN (4,1 - 5,0 т.)	3.490,00 денари
- 51 - 60 KN (5,1 - 6,0 т.)	4.340,00 денари
- 61 - 70 KN (6,1 - 7,0 т.)	5.180,00 денари
- 71 - 80 KN (7,1 - 8,0 т.)	6.110,00 денари
- 81 - 90 KN (8,1 - 9,0 т.)	7.030,00 денари
- 91 - 100 KN (9,1 - 10,0 т.)	7.960,00 денари
- за секои 10 KN (1,0т) преку 100 KN (10,0т)	+ 920,00 денари

б) Автобуски приколки, број на седишта:

- 9 седишта	940,00 денари
- 30 седишта	3.140,00 денари
- 45 седишта	4.720,00 денари
- по седиште	110,00 денари

в) Работни приколки	170,00 денари
---------------------	---------------

7. Влечни возила:

а) Трактори:

- 20 KW (- 27,2 KS)	360,00 денари
- 21 - 30 KW (28,6 - 40,8 KS)	470,00 денари
- 31 - 47 KW (42,1 - 63,9 KS)	560,00 денари
- преку 47 KW (63,9 KS)	700,00 денари

б) Теглачи:

- 70 KW (- 95,2 KS)	7.570,00 денари
- 71 - 80 KW (96,5 - 108,8 KS)	8.090,00 денари
- 81 - 90 KW (110,1 - 122,4 KS)	8.610,00 денари
- 91 - 100 KW (123,7 - 136,0 KS)	9.140,00 денари
- 101- 110 KW (137,3 - 149,6 KS)	10.140,00 денари
- 111 - 120 KW (150,9 - 163,2 KS)	11.150,00 денари
- 121 - 130 KW (164,5 - 176,8 KS)	12.150,00 денари
- 131 - 140 KW (178,1 - 190,3 KS)	13.150,00 денари
- 141 - 150 KW (191,7 - 203,9 KS)	14.160,00 денари
- 151 - 160 KW (205,3 - 217,5 KS)	15.300,00 денари
- 161 - 170 KW (218,9 - 231,1 KS)	16.440,00 денари
- 171 - 180 KW (232,5 - 244,7 KS)	17.580,00 денари
- 181 - 190 KW (246,1 - 258,3 KS)	18.720,00 денари
- 191 - 200 KW (259,7 - 271,9 KS)	19.850,00 денари
- 201 - 210 KW (273,3 - 285,5 KS)	21.130,00 денари
- 211 - 220 KW (286,9 - 299,1 KS)	22.400,00 денари
- 221 - 230 KW (300,5 - 312,7 KS)	23.670,00 денари
- 231 - 240 KW (314,1 - 326,3 KS)	24.950,00 денари

- 241 - 250 KW (327,7 - 339,9 KS)	26.220,00 денари
- 251 - 260 KW (341,3 - 353,5 KS)	27.490,00 денари
- за секои 1-10 KW (1,4-13,6 KS) преку 260 KW (353,5 KS)	1.270,00 денари

в) Товарни полуприколки	3.640,00 денари
-------------------------	-----------------

8. За специјални возила	
- за секое возило	3.630,00 денари

9. Комбинирани возила

- за секои 10 KN (1,0 т) носивост по	930,00 денари
- за секое патничко седиште уште по	130,00 денари

Член 5

Патната такса, имателите на моторни и приклучни возила ја плаќаат во постапката за регистрација на возилото односно при продолжувањето на важноста на регистрацијата.

Средствата од патната такса се уплатуваат на соодветно уплатна сметка во рамки на трезорската сметка.

Уплатата на надоместокот може да се изврши преку овластено правно лице за вршење на технички преглед на моторни и приклучни возила.

Член 6

Овластеното правно лице за вршење на технички преглед на моторни и приклучни возила води евиденција за бројот на регистрирани возила по видови и еднаш месечно доставува извештај до Агенцијата за државни патишта.

Член 7

Имателите на моторните и приклучните возила со кои се врши меѓународен сообраќај имаат право да бараат враќање на уплатениот износ сразмерно на времето што моторното и приклучното возило го поминале надвор од Република Македонија.

Барањето за враќање на износот од став 1 на овој член се поднесува до Агенцијата за државни патишта. Кон барањето задолжително се доставува доказ за времето што возилото поминало надвор од Република Македонија.

Член 8

Со влегување во сила на оваа одлука, престануваат да важат Одлуката за висината, начинот на плаќање, евиденцијата и контролата на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса) ("Службен весник на Република Македонија" бр.81/08) и Одлуката за определување на основницата, висината и начинот на наплата на надоместокот за патишта за странските возила кои ги користат патиштата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.51/93).

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4732/1
22 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

БКИ



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Датум и број
на прием

* Пополнува Управата за јавни приходи

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОД ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

1 Даночен обврзник

ЕДБ	1.1			
Полн назив	1.2			
Скратен назив - фирма	1.3			
Адреса на седиште	1.4	улица	број	
		поштенски број	населено место	општина
		телефон	телефакс	

2 Класификација на барањето

Цел на поднесување на Барањето	2.1	☐ барање на нов код	☐ промена на код	☐ поништување на код
--------------------------------	-----	--	---	---

3 Податоци за барателот за код за идентификација

ЕМБГ	3.1			
Име и презиме	3.2			
е-Пошта	3.3			
Контакт телефон	3.4			
Датум на активирање/промена /поништување на код	3.5	д д м м г г г г		

4 Овластувања

Акциза	4.1	☐ Пополнување на обрасци	☐ Електронски потпис
Данок на додадена вредност	4.2	☐ Пополнување на обрасци	☐ Електронски потпис
Персонален данок на доход	4.3	☐ Пополнување на обрасци	☐ Електронски потпис
Данок на добивка	4.4	☐ Пополнување на обрасци	☐ Електронски потпис
Друго	4.5	☐ Пополнување на обрасци	☐ Електронски потпис
Својство на потписникот	4.6		

* Директори/Сопственици/Партнери/Овластено лице/Општомоштено лице

5 Поднесено

Датум на поднесување	д д м м г г г г
Потпис и печат	

Контролирал и одобрил

Потпис

Датум на одобрен почеток на важење на кодот

Датум на обработка

Потпис на обработувачот

Забелешка

* Полетоа ги пополнува
Управата за јавни приходи

БКИ**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ****1 Даночен обврзник****1.1. ЕДБ на обврзникот**

Обврзниците кои вршат регистрирана дејност го впишуваат Единствениот даночен број добиен од Управата за јавни приходи при регистрација на даночните обврзници.

1.2. Полн назив

Се наведува полниот назив на даночниот обврзник со сите претставки и наставки, онака како што стои во документот за регистрација.

1.3. Скратен назив - фирма

Се наведува скратениот назив на даночниот обврзник што вообичаено се употребува во секојдневното работење.

1.4. Адреса на седиште

Се наведува полната адреса (улица, број, поштенски број, населено место и општина) на вистинското седиште (локација на која претежно се врши дејноста и која не мора да е иста со адресата на седиштето од судската регистрација).

Броевите на телефонот/телефаксот се впишуваат заедно со карактеристичниот број на градот.

2 Класификација на барањето**2.1. Цел на поднесување на барањето**

Во полето "барање на нов код" се внесува знакот "x" во случаи кога барателот поднесува барање на нов код.

Во полето "промена на код" се внесува знакот "x" во случаи кога барателот поднесува барање за промена на код.

Во полето "поништување на код" се внесува знакот "x" во случаи кога барателот поднесува барање за поништување на код.

3 Податоци за барателот за код за идентификација**3.1. ЕМБГ на лицето за кое се бара нов/промена/бришење на код**

Се наведува Единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)

3.2. Име и презиме

Се наведува името и презимето на барателот/имателот на кодот за идентификација.

3.3. е-Пошта

Се наведува е-Пошта на која Управата за јавни приходи ќе ги доставува пораките до имателот на кодот за идентификација.

3.4. Контакт телефон

Се наведува контакт телефон на барателот/имателот.

3.5. Датум на активирање/промена/поништување на код

Се наведува датумот на активирање, промена или поништување на кодот за идентификација.

4 Овластувања

Во полињата за овластувања (4.1. - 4.5.) по одделните видови даноци се внесува "x" за видовите на даноци за кои лицето од барањето е овластено да ги пополнува обрасците односно да ги потпишува пратките.

4.6. Својство на потписник

Се наведува за кое својство лицето ќе го користи електронскиот потпис (како на пример директор, сопственик, овластено лице, партнер, ополномоштено лице).

ПКИ

Република Македонија
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ЕДБ (едб на даночниот обврзник)

(скратен назив на даночниот обврзник)

(адреса на даночниот обврзник)

ПОТВРДА

за доделен код за идентификација

Управата за јавни приходи го потврдува доделувањето на код за идентификација на лицето _____ со ЕМБГ _____:

Во регистарот на иматели на код за идентификација што се води во Управата за јавни приходи, се запишува:

- Име и презиме _____
- ЕМБГ _____
- E-mail адреса _____
- Контакт телефон _____
- Овластување за користење на е-даночни сервиси:

- Акцизи _____
- Данок на додадена вредност _____
- Персонален данок на доход _____
- Данок на добивка _____
- Фискална апаратура _____

Својство на потписникот _____

Датум на активирање на кодот _____

Кодот за идентификација се доставува до имателот на кодот со лична достава.

Директор

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2261.

Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружението на граѓани – „СОС“ од Куманово, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружението на граѓани – „СОС“ со седиште во Куманово, на ул. „Народна Револуција“ бр.109/2 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружението на граѓани – „СОС“ со седиште во Куманово, на ул.„Народна Револуција“ бр.109/2 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4486/3
24 септември 2009 година
Скопје

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2262.

Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 103 став 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07 и 90/09), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

I. Во прилогот 1 на Одлуката за сметковниот план за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/07, 139/08, 163/08, 31/09 и 66/09), се вршат следниве изменувања и дополнувања:

1. Описот на сметките 0009, 00109, 00119, 00129, 00139, 00149, 00199, 00309, 00319, 00329, 00419, 00429, 00439, 00449, 00499, 0059, 0079, 0089, 02009, 02019, 02029, 02109, 02119, 02129, 02139, 02149, 02159, 02169, 02179, 02189, 0249, 0289 се менува и гласи: „Амортизација“.

2. По сметката 64901, се додаваат нови сметки коишто гласат:

„649018 Ефект од курсни разлики на исправката на вредноста

649019 Останати курсни разлики“.

3. По сметката 64911, се додаваат нови сметки коишто гласат:

„649118 Ефект од курсни разлики на исправката на вредноста

649119 Останати курсни разлики“.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VIII-3/2009

24 септември 2009 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2263.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 28.09.2009 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 24,596
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 25,849
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 23,945
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 23,538
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 21,588

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 59,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 61,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 47,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 36,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 26,123

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	59,00	58,50	58,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	60,50	60,00	59,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	46,50	46,00	45,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	35,50	35,00	34,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,048
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 22,066
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,156
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 29.09.2009 година.

Бр. 02-2176/1
28 септември 2009 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



**Бранислав Симоновиќ
Методија Ангелески
Душко Стојановски**

НОВО!

**КРИМИНАЛИСТИЧКА
ТЕХНИКА**

1000,00

П О Р А Ч К А Б Р. 118

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Криминалистичка техника во
_____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по
пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс
број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот _____




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009118